



ЗАВЕРЕН ПРЕВОД ОД ГЕРМАНСКИОТ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ZS-QU2, IV. отсек:
Потврда на седиштето
изда Финансиската управа на држава
на чија територија е седиштето од партнерот на проект

ERSTE Stiftung
(ЕРСТЕ Стифтунг/Фондација)

Информација

До

Финансиската управа на држава
на чија територија е седиштето од партнерот на проект

Предмет: Потврда на седиштето (види прилог формулар ZS-QU2)

Со цел на постигнување на олеснување (ослободување) од данокот на приходи, наведени во отсек II. на приложениот формулар „Изјава за правни лица со цел на олеснување (ослободување) на двојно оданочување на капитална добивка, согласно на Спогодба” Ве замолуваме Финансиската управа, надлежна за нашиот партнер на проект, за издавање на Потврда на седиштето **непосредно во IV. отсек на приложениот формулар ZS-QU2**. Оваа потврда потребна е за проекти со вредноста преку ЕУР 10.000. На жалост, австриска финансиската управа не акцептира одделено издата потврда.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung
ЕРСТЕ приватна фондација)

Ја потврдувам согласноста на горниот превод со оригиналот,
повикувајќи се на мојата дадена клетрва.
Виена/Wien, 10.04.2014.г.
Карл Смолле – Karl Smolle, заколнат сертифицикуван судски
толкувач за македонски јазик.
9020 Целовец/Клагенфурт/Klagenfurt – 1010 Виена/Wien

